

КОПИЈА ОД КАТАСТАРСКИ ПЛАН

Институција што го издава документот: Агенција за катастар на недвижности.

Опис на документот: Катастарски плане визуелен графички приказ на хоризонталната претстава на недвижностите во единствениот државен референтен систем и државната картографска проекција.

Потребна документација:

- Барање во писмена форма;
- уплатница со платен надоместок за услугата од **183,00 денари за една катастарска парцела.**

Назив и седиште на примач: Буџет на РМ, Агенција за катастар на недвижности

Банка на примач: Народна банка на РМ

Трансакциска сметка: 100000000063095

Износ: ----,00 денари

Уплатна сметка: 2100100450 787 11

Приходна шифра и програма: 72416620

Цел на дознака: Копија од катастарски план



(Можност и за безготовинско плаќање)

Прилог бр. 16

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ



(Центар/Одделение за катастар на недвижности)

Уплата за барањето може да се изврши на самиот шалтер доколку поседувате:
VISA, VISA ELEKTRON, MASTER CARD или MAESTRO
Ж-сметка, Назив на примачот: Буџет на РМ
Агенција за катастар на недвижности - 10000000063095
Банка на примачот: НБРМ
Сметка на буџетски корисник 210010045078711
Приходна шифра и програма 724166-20

Приемен штембил

Б А Р А Њ Е
за издавање на податоци од ГКИС
КО _____

Од _____, _____
(име и презиме/назив) (ЕМБГ/ЕМБС)
_____, _____, _____
(адреса/седиште) (телефон) (е-пошта)

Барам да ми се издадат следните податоци:

1. Извод од катастарски план за КП бр. _____ КО _____
2. Извод од катастарски план со координати за КП бр. _____ КО _____
3. Уверение за историски преглед на извршени запишувања за КП бр. _____, КО _____
4. Уверение за историски преглед на извршени запишувања за КП бр. _____, број на зграда _____, влез _____, кат _____, посебен дел од зграда (стан/деловна просторија) _____ КО _____
5. Координати на точка од геодетската референтна мрежа бр. _____
6. Координати на детални точки _____
7. Фотокопија од етажна скица _____
8. Уверение за канцелариска идентификација за КП бр. _____ од КЗ/КН, КО _____
9. Уверение дека лицето не е запишано како носител на право во КН
10. Список на индикации за КП бр. _____ КО _____
11. Други податоци: _____

* Податоците за ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС, се пополнуваат доколку подносител на барањето е лично запишаниот носител или од него ополномоштено лице

Подносител на барањето

(име, презиме и потпис)